

## Материјали за резачки алати

### Предавање 5

Производни технологии


## Материјали за резачки алати

- Параметри кои влијаат на изборот на резачките алати
  - Трајноста на сечилото
  - Особините на обработуваниот материјал
  - Типот на обработката
  - Техно-економските аспекти



Машински факултет - Скопје

Производни технологии  
Предавање 5



## Поделба на материјалите за резачки алати

- Легирани алатни челици
- Брзорезачки челик
- Тврди метали
- Тврди превлаки
- Керамички резачки материјали
- Супер тврди материјали

Machine Faculty Logo: МФС  
Machine Faculty - Skopje

Производни технологии  
Предавање 5


## Поделба на материјалите за резачки алати

### ■ Брзорезачки челик

- Молибденови и волфрамски брзорезачки челици
- (18 % W, 4 % Cr, 1 % V) класични брорезни челици
- (5 % Mo, 6 % W i 2 % V) молибденски брорезни челици

### ■ Превлаки (најчесто TiN)

- 2 - 3 пати ја зголемуваат постојаността на алатот
- Еднослојни и повеќеслојни ( $TiC$ ,  $TiN$ ,  $Al_2O_3$ )



Машински факултет - Скопје

## Поделба на материјалите за резачки алати


### ■ Тврди метали

- Физичко-металуршка спрега на **тврда фаза** (тврдост и отпорност на абење доаѓа од основен материјал карбид  $WC$ ,  $NbC$ ,  $TiC$ ) и **врзувачка фаза** (механичка крутост и отпорност на лом  $Co$ ,  $Ni$ ,  $Fe$ ,  $Cu$ )


- Висока постојаност и тврдост на температури до  $1250^{\circ}C$

### ■ Тврди превлаки

- Еднослојни или повеќеслојни, на површината на алатот ( $TiC$ ,  $TiN$ ,  $Al_2O_3$ )



Машински факултет - Скопје



Машински факултет - Скопје

## Тврди превлаки

- Висока микротврдост 2000 HV
- Дебелината на слојот 2-5 [μм]
- Температурна постојаност до 2000-3400°C
- Низок коефициент на триенje и обработка без средство за ладење
- Редуцирање на механизите на абење и зголемување на трајноста на алатот
- Методи на нанесување CVD (Chemical Vapour Deposition) и PVD (Physical Vapour Deposition)
- Метални нитриди (TiN, CrN) повеќе компонентни превлаки (TiAlN), повеќе нивоа (TiN/TiAlN), карбидни превлаки (TiN+DLC)

TiN characteristics:

- Material: titanium nitride
- Color: gold
- Thickness: 2-5 μm
- Microhardness: 2300 HV<sub>0.05</sub>
- Deposition temperature: 200-450°C

The coating is suitable for the protection of:

- Cutting tools for machining of non-alloyed steels
- Tools for cold forming of metals
- Tools for extrusion of plastics
- Die-casting tools



Figure 2.7. Sputtering apparatus Ceme Con CC800/7  
(maximum dimension of tools: 400mm x 400mm x 300mm)

Производни технологии  
Предавање 5



Машински факултет - Скопје

## Поделба на материалите за резачки алати

- Керамички резачки материјали
  - Оксидна керамика
  - Мешана керамика
  - Нитридна керамика
  - Сиалони
  - Čista oksidna keramika (bela) -  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2$
  - Mešana keramika (črna) -  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{ZrO}_2 + \text{TiC}$
  - Ojačana z whiskerjem -  $\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{SiC}$  - whisker.
  - Neoksidna keramika –  $\text{Si}_3\text{N}_4$




## Керамички резни материјали

- Оксидна керамика:
  - Фина ситнозрнеста структура, отпорност на абење, висока тврдост и јакост
- Мешана керамика:
  - Висока тврдост, отпорност на абење, кршење и на термички удари, висок квалитет на обработена површина
- Нитридна керамика:
  - Висока жилавост, отпорност на механички и термички промени, помала хемиска стабилност и зголемено абење



## Поделба на материјалите за резачки алати

- Кубичен бор нитрид
  - Висока тврдост ниска жилавост
  - Високи брзини
- Индустриски дијамант



Кубичен бор нитрид



Машински факултет - Скопје


Производни технологии  
Предавање 5

PCD		Oslojeni cementirani karbid
CBN		Oslojeni cementirani karbid
Čista keramika		Neoslojeni cementirani karbid
Miješana keramika		Coronite
$\text{Si}_3\text{N}_4$ keramika		Cermet

Производни технологии  
Предавање 5

- Alatni čelici
- Brzorezni čelici
- Tvrdi metali (WC, TiC, TaC)
- Oslojeni tvrdi metali  
(prevlake TiN, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, TiCN, ...)
- Keramike: oksidna na bazi Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> i  
nitridna Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>; ojačana vlaknima;  
SIALON ili KYON 2000
- UCON  
(50% Nb + 30% Ti + 20% W)
- CBN – kubni nitrid bora
- PCD – polikristalni dijamant

### Materijali reznog dijela alata s čvrstim oštricama



Машински факултет - Скопје

Производни технologији  
Предавање 5